



СО ЗАЈАКНАТИ ПОЗИЦИИ НА БЛИСКИОТ ИСТОК

СЕ СПОМНУВА Т

На Блискиот Исток повторно се зголемува затегнатоста на состојбите кои се обременети со настаните во Ирак каде продолжуваат жаловите напори на интервенционистичките сили за сузбивање на секојдневните самоубитвени терористички напади, како и поради одбивањето на Иран да ја запре нуклеарната програма и покрај строгите санкции на ООН и долготрајната закана на САД за воена интервенција против оваа земја, во која владее исламистички режим на наследниците на ајатолахот Хомеини. Целата ситуација уште повеќе се искомплицира откако и покрај добиените предупредувања од безбедносните служби за можен атентат врз рускиот претседател Владимир Путин, тој сепак ја посети оваа земја прв пат по времето на владеењето на Сталин. Изјавувајќи дека сепак ќе оди во Иран, бидејќи ако се плашел од вакви најави никогаш не би требало да излегува од дома, Путин воопшто не ја оемкна спротивставеноста на Москва кон намерата на Запад за донесување нови, построги санкции кон Иран, насочени кон запирање на неговата нуклеарна програма. Предизвикан од оваа посета американскиот претседател Џорџ Буш изјави дека доколку Иран успее да произведе атомска бомба тоа може да доведе до трета светска војна, бидејќи се знаат и обвинувањата дека режимот на мулите ги снабдувал со оружје терористите кои се борат во Ирак против интервенционистичките сили и оние од нововоставениот поредок во земјата по соборувањето на диктаторот Садам Хусеин. Во случајот очигледно се работи за прегреани страсти, кои од друга страна покажуваат дека во овој дел од светот, кој е богат со нафта, е во тек акцијата на супер силите за поделба на интересни сфери и воспоставување своја доминација.

Според мислењето на познатиот експерт за состојбите на Блискиот Исток и во Русија, Флинт Леверет, по завршувањето на Студената војна и по распаѓањето на Советскиот сојуз, Иран станал многу важен партнер за Русија во поглед на исламските прашања, регионален баланс на силите во Централна Азија, како и за економските односи и за енергијата. Овој тренд се зајакнува со актуелната посета на Владимир Путин и тоа го покажува фактот дека тоа е прва посета на еден руски лидер откако Сталин присуствуваше на тројниот самит со Рузвелт и Черчил кон крајот на Втората светска војна. Од своја страна, пак, професорот на "Велесли" колеџот по руска економија, Маршал Голдман, смета дека Путин сака да игра поголема улога во меѓународната дипломатија. Путин има речено дека како Русин е загрижен за иранската нуклеарна програма, пред сè, поради фактот дека Иран се наоѓа многу поблиску до Русија отколку до САД и до Европа, односно до Израел. Најверојатно Путин сфатил дека ќе добие големи позитивни поени пред светот доколку успее на некаков начин да ги убеди иранските власти да ја насочат нуклеарната програма кон мирољубиви цели. Токму тоа е и причината зошто Путин ургирал Иран да ги испрати нуклеарните материјали во Русија за испитување, а во исто време тој сака да ја зачува позицијата на Москва како снабдувач на Иран со нуклеарна опрема.

Леверет смета дека во Вашингтон има многу луѓе кои сакаат воена акција против Иран иако според неговото мислење таа не би била корисна со оглед на многуте проблеми кои САД ги имаат во Ирак и таа акција би предизвикала уште поголеми критики кон администрацијата на Џорџ Буш, особено пред американските претседателски избори во ноември идната година.

И покрај заканите за личната безбедност, сепак рускиот претседател Владимир Путин по повеќе години прв пат го посети Иран, каде жестоко се спротивстави на американските планови за воен напад врз оваа земја, поради нејзината нуклеарна програма.

Американскиот претседател Џорџ Буш смета дека доколку не се запре иранската нуклеарна програма и Техеран произведе атомска бомба, може да дојде до трета светска војна и негативно ја оцени посетата на Владимир Путин на Иран.

Турскиот Меџлис го прифатил предлогот на Владата на Реџеп Таип Ердоган за спроведување воена интервенција во северната ирачка провинција Курдистан, каде дејствуваат терористичките групи на Курдската комунистичка партија (ПКК), кои извршуваат и акции на турска територија и покрај повикот на Вашингтон за воздржаност.

Американскиот Конгрес изгласа резолуција со која се осудува масовниот геноцид на Ерменците во 1917 година, извршен од страна на тогашната Отоманска империја, кога беа ликвидирани околу 1.700.000 лица од христијанска религија, што според извесни високи кругови во САД може да ги влоши пријателските односи со Турција, која беше и останува голем американски сојузник на Блискиот Исток.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

КЕ ЈА ЗАЧУВА ЛИ
СЕКУЛАРНА ТУРЦИЈА?



дава можност за приграбување на дел од ирачката територија, бидејќи во штабовите на воените стратегии сè уште егзистираат сценарија за поделба на Ирак на три дела: Курди на северот, Сунити во централниот и Шиити во јужниот дел на Ирак, што би значело и дефинитивно решавање на долготрајните конфронтации во оваа земја, чии народи преживееја големи страдања за време на режимот на Садам Хусеин, кој водеше беспешна деветгодишна војна со Иран од 1979-1989 година за време на ајатолахот Хомеини, а потоа беше цел на две воени американски интервенции во т.н. Заливска војна, кога Садам Хусеин навлезе во Кувајт во 1991 година и оваа последната во 2003 година, која имаше цел конечно симнување на Садам Хусеин од политичката сцена, што според зборовите на Алан Гринспен - експиректорот на американските резерви - "мирисало на

тите против секуларниот карактер на државата, аманет од основачот на модерна Турција - Мустафа Кемал Паша Ататурк, во американскиот Конгрес беше донесена Резолуција со која масовните колежи на Ерменците во текот на Првата светска војна од страна на тогашната Отоманска империја беа означени како геноцид. Ова беше направено и покрај противењето на американскиот претседател Буш, кој апелираше на добрите пријателски и сојузнички односи со Турција, која има многу важна стратешка позиција на Блискиот Исток, со оглед на мнозинството на Демократската партија и во Конгресот и во Сенатот. Се работи за познатите погроми во Ерменија, за кои некои оценуваат дека настрадале дури 1.700.000 лица, кои биле масакрирани од тогашниот османлиски аскер и поради фактот дека Ерменците биле христијани. Во секој случај, оваа неслав-

РЕТА СВЕТСКА ВОЈНА!

ТУРЦИЈА И КУРДИТЕ

Во ова време на прегреана атмосфера дојде и одлуката на турскиот Парламент - Меџлисот за одобрување воена интервенција на турската армија против терористите на Курдската комунистичка партија - PKK кои имаат свои бази во северниот дел на Ирак, кој се нарекува Курдистан и кои вршат напади на воени и на други објекти кои се наоѓаат на турска територија, во кои се убиваат десетици турски војници. Турскиот премиер Реџеп Таип Ердоган, кој всушност предложи донесувања ваква одлука, истакна дека тоа не значи дека таа нема веднаш да биде извршена, но дека Турција мора да биде подготвена на одговори на курдските напади. Се чини дека на овој начин турските власти настојуваат да создадат и тампон-зона во северните делови на Ирак, исто како што Израел своевремено имаше создадено таква зона во Јужен Либан, кога се бореше против исламските Муџахедини на шеикот Насралах, односно на припадниците на Хезболах. Од друга страна, пак, постојат стравувања дека на ваков начин Турција соз-

нафта". Американскиот претседател Џорџ Буш веднаш се спротивстави на најновите планови на турската армија за интервенција во Курдистан, со истакнување на други опции за решавање на конфликтот со PKK, додека ирачкиот претседател Џелал Талџани, кој и самиот е Курд по потекло, ги повика и Турција и Курдите на воздржаност. Да спомнеме дека северниот дел од Ирак, исто така, е територија богата со нафтни извори, па можеби и тука треба да се бара мотивот за турската воена операција.

КОНГРЕСОТ НА САД И ЕРМЕНЦИТЕ

Некако истовремено со бурните настани во Турција, каде летово имаше вонредни парламентарни избори на кои победи исламистичката Партија на правдата и развојот на чие чело се наоѓа Реџеп Таип Ердоган, која не можеше да обезбеди потребно мнозинство за да го протурка својот човек Абдула Гул на функцијата претседател на Републиката, а со тоа и заканите на турската армија дека ќе го спречи налетот на исламис-

на епопеја за време на распаѓањето на Отоманската империја, инаку има големо влијание врз севкупните односи меѓу Турција и Ерменија, па во минатото Ерменците извршиле бројни атентати врз турски амбасадори во светот, како што беше и убиството на турскиот амбасадор во Белград, во осмата деценија од минатиот век.

Сè тоа бројни аналитичари го ставаат во функција на екстремните соочувања меѓу муслиманите и христијаните во минатото, кои имаат влијание и врз севкупните актуелни настани во овој регион, каде исламистичките фундаменталисти од Хомеини наваму, а особено по појавата на Ал каида, се борат против вредностите на западната христијанска цивилизација и Израел, во што сè уште не се изградени оценки дали всушност и Турција може да падне под влијание на исламски предоминантните политичари. Да се надеваме дека турскиот премиер Ердоган ќе ги одржи ветувањата за зачувување на секуларниот карактер на Турција, доколку се надева на инаку скромните можности неговата земја еден ден да стане полноправна членка на ЕУ, што беше и неостварен сон на Ататурк!

FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT

MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOD NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
A
C
S

Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de